



Cafemio Frappuccino

Ви предлагаме чудесен рецепт за подготовка на домашно Фрапучино со само неколку состојки!

Состав:

1 шише CAFEMIO Cappuccino или Macchiato
2 лажички какао во прав
1 лажичка екстракт од ванила
прстофат сол
мраз
сладка павлака и парчиња од темно чоколадо.

Подготовка:

Во блендер ставете ги CAFEMIO, какао правот, ванилата и солта. Блендирајте 30-60 секунди. За погуста смеса додадете мраз и блендирајте уште 45-60 секунди. Сипете во стаклена чаша и украсете со шлаг и парчиња темно чоколадо.